



Импелементирање на образовна методологија за учење базирана на виртуелна реалност во средните училишта

акроним:
VR EDUCATION

ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ СЕ:

1

Подобрување на квалитетот и атрактивноста на образовниот процес во регионите на општините Лудбрег-Хрватска, Кочани-Северна Македонија, Лимасол-Кипар и Пазарџик-Бугарија преку развој и имплементација на иновативна методологија за учење базирана на ВР.

2

Зголемување на компетенциите и вештините на наставниците и учениците од средните училишта за користење на онлајн достапни ВР едукативни содржини во секојдневните часови.

3

Воспоставување стратешко партнерство меѓу различни социо-економски типови на организации за зголемување на квалитетот на образованието со имплементација на најдобри практики и развој на иновативни образовни методи.

АПЛИКАНТ ПАРТНЕР:

Град Лудбрег

ПАРТНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:

ХРВАТСКА

- Средно училиште Лудбрег
- Лунар Доо.

БУГАРИЈА

- Здружение Центар за одржливост и економски развој
- Јазична гимназија „Бертолд Брехт“

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- Локална акциона група-Кочани
- СОУ „Љупчо Сантов“-Кочани

КИПАР

- Магнетар Доо.
- Приватно училиште „Херитиц“

**ДАТУМ НА
ЗАПОЧНУВАЊЕ:** 1.11.2019.

**ДАТУМ НА
ЗАВРШУВАЊЕ:** 31.10.2022.

**ВКУПНА СУМА ЗА
ПРОЕКТОТ:** 189.751,00 EUR

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ на проектните активности се:

- 1 Да се развие иновативен образовен модул базиран на ИКТ со користење на ВРтехнологија
- 2 Да се подобрат постигањата на учениците по училишните предмети со помош на ВР образовна технологија
- 3 Да се подобрат вештините за тимска работа на учениците, преку транснационалниот натпреварувачки настан во рамките на долгорочните наставни задачи
- 4 Да се воспостави транснационална мрежа на наставници со користење на еТвининг платформата и да се создаде састратешки акционен план за транснационална соработка во областа на образованието

СПРОВЕДЕНИ проектни активности:

- управување и координација на проектот
- транснационални состаноци
- теоретски и практични краткорочни обуки
- долгорочни поучувачки задачи
- краткорочна размена на групи ученици
- дисеминациски настани
- развој на интелектуални трудови (стратешки документ, упатство и образовен модул базиран на ВР)
- развој и одржување на веб-страница на проектот
- активности за дисеминација

Овој леток ги одразува само гледиштата на авторот и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во него.



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

- ✓ Подготвен документ за долгорочно стратешко транснационално партнерство меѓу локалните јавни установи, средните училишта, невладините организации и претприемачите.
- ✓ Воспоставен едукативен модул за виртуелна реалност „Знаењето како единствен излез“.
- ✓ Подготвени упатства за наставници од средните училишта „Како да се имплементира бесплатен онлајн достапен софтвер за виртуелна реалност во секојдневните часови“.
- ✓ Подготвен стратешки акционен план за транснационално партнерство во развојот на образовниот процес во Кочани, Пазарџик, Лудбрег и Лимасол со употреба на иновативни методи и најдобри практики базирани на ИКТ.
- ✓ Воспоставена транснационална мрежа на наставници преку користење на еТвининг модулот за идна соработка.